



**SkalaTravel**  
one step further

Куќи „Галери“ и „Конаки“ - Амулијани

**Вонсезонски цени**

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
1/6 - 10/6	9	5.270 (85)*	3.040 (49)*
10/6 - 17/6	7	7.380 (119)	3.040 (49)
17/6 - 24/6	7	9.610 (155)	3.660 (59)
24/6 - 1/7	7	10.850 (175)	3.660 (59)

**Сезонски цени**

Термин	Ноќевања	1/2 студио	1/3 студио	1/3+1 студио	1/4 студио
1/7 - 10/7	9	23.870 (385)	26.350 (425)	28.830 (465)	30.070 (485)
10/7 - 19/7	9	27.590 (445)	29.450 (475)	32.550 (525)	33.170 (535)
19/7 - 28/7	9	29.450 (475)	32.550 (525)	34.410 (555)	35.650 (575)
28/7 - 6/8	9	29.450 (475)	32.550 (525)	34.410 (555)	35.650 (575)
6/8 - 15/8	9	29.450 (475)	32.550 (525)	34.410 (555)	35.650 (575)
15/8 - 24/8	9	29.450 (475)	32.550 (525)	34.410 (555)	35.650 (575)
24/8 - 2/9	9	27.590 (445)	29.450 (475)	32.550 (525)	33.170 (535)

**Вонсезонски цени**

Термин	Ноќевања	1/2	3. и 4. лице
2/9 - 9/9	7	9.860 (159)	3.040 (49)
9/9 - 19/9	10	7.750 (125)	3.040 (49)
19/9 - 1/10	12	5.270 (85)*	2.420 (39)*

**Напомени и услови:**

- Цените во табелите се објавени во денари и во евра, плаќањето на аранжманот е исклучиво во денари.
- За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред започнување на аранжманот. Кој било друг начин на резервација (усно, телефонски или слично) е неважечки.
- Вонсезонските цени се изразени по лице за пакет аранжман од 7,9,10 или 12 ноќевања и автобуски превоз и вклучен траект (Трипити – Амулијани – Трипити). За аранжман со сопствен превоз (кај вонсезонските цени) се одбива по 620мкд (10евра) од цената за првото и второто лице, третото или четвртото легло се наплаќаат во целост.
- Сезонските цени се изразени за наем на цело студио/апартман за 9 ноќевања
- Цените означени со ѕвезда (\*) се промотивни и не подлежат на попусти за ран букинг, превозот не се одбива од истите
- Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.
- Агенцијата организира превоз со придружник-пратител на групата, автобуски превоз на релација Скопје – Трипити (пристаниште) - Скопје, карта за траект Трипити – Амулијани – Трипити и трансфер до куќите
  - o За возрасни 2.790 мкд. (45 евра)
  - o За деца до 12 години 1.860 мкд. (30 евра)
  - o Деца до 2 години бесплатно, без седиште
- Преземањето на собите започнува најрано во 14 часот по локално време првиот ден, а напуштањето на истите е најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од аранжманот. Ненавременото напуштање на собите може да биде причина за нарушување на одморот и комодитетот на клиентите кои треба да влезат во студијата/ апартаментите во следниот термин.
- Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест.

**Head office**

6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia

Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311

email: info@skala-travel.com

www.skala-travel.com





**SkalaTravel**  
one step further

- Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на кревети во секое студио/ апартман
- Сликите кои се објавени на нашата веб-страница ([www.iguana.mk](http://www.iguana.mk)) се само дел од севкупната понуда-содржина и истите служат за да се добие генерален впечаток за објектот, агенцијата не може и нема да гарантира сместување во прецизно одредена соба од објавените. Нашата веб-страница ([www.iguana.mk](http://www.iguana.mk)) е од информативен карактер, за сите детали и специфичности, задолжително информирајте се кај нашите вработени
- Тргувањето од Скопје е во 3 часот наутро (на паркингот спроти хотел „Холидеј ин“) а состанок на групата е во 2:30 минути.Тргувањето од Грција е од место и време кои се договараат со придружникот-пратител на групата.
- Клиентите кои не користат организиран превоз од агенцијата, т.е. оние кои патуваат со сопствен превоз се сместуваат индивидуално во собите, истите ги молиме да побараат точни информации за локација на сместувачките капацитети во нашите канцеларии.
- За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.
- Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направена-причинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
- Туристичката агенција има потпишано договори за фиксен (гарантиран) закуп на капацитетите наведени во оваа понуда.
- Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за доплата на клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на сопствениците на објектите, ги објавува информациите според меѓусебно потпишаниот договор со истите.
- т.а. не може да гарантира стабилност, брзина или коректност на интернет врската во кој-било објект од целата понуда.
- Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени) капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да подлежат на какви било промени во цената.
- Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е одговорност на вработените и на самата агенција.

За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенциите членки на СКТМ



**Head office**  
6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia  
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311  
email: [info@skala-travel.com](mailto:info@skala-travel.com)  
[www.skala-travel.com](http://www.skala-travel.com)